

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(19.02.2021 – 25.02.2021)

**Ротирна печка 3 (A-03.1)**

Ротирна печка 3 *	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
	19.02.2021		400		800	
20.02.2021		400		800		30
21.02.2021		400		800		30
22.02.2021		400		800		30
23.02.2021		400		800		30
24.02.2021		400		800		30
25.02.2021		400		800		30

**Ротирна печка 4 (A-04.1)**

Ротирна печка 4 **	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
	19.02.2021		400		800	
20.02.2021	8,82	400	659,84	800	6,89	30
21.02.2021	4,91	400	630,89	800	6,11	30
22.02.2021	3,37	400	634,25	800	6,55	30
23.02.2021	4,12	400	557,24	800	8,87	30
24.02.2021	3,39	400	676,18	800	8,26	30
25.02.2021	4,55	400	570,16	800	6,50	30

**Легенда:**

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

\* Поради ремонтни активности, Ротирна печка 3 не работи од 09.02.2021.

\*\* По завршувањето на ремонтните активности, Ротирна печка 4 е пуштена во редовна работа на 20.02.2021.

\*\*\*

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM<sub>10</sub> честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM<sub>10</sub> честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

**Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе се одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.**

Контакт e-mail: [contact@usje.mk](mailto:contact@usje.mk)